

Државната комисија за жалби по јавни набавки, врз основа на член 130 од Законот за јавните набавки, одлучувајќи по жалбата на жалителот “ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ“ ДООЕЛ Кавадарци, изјавена во однос на содржината на огласот или тендерската документација како и по однос на пропуштањето на договорниот орган соодветно да одговори на навремените прашања или барања за појаснување или измени на тендерската документација по Огласот за јавна набавка со поедноставена отворена постапка бр. 20253/2021 за набавка на стоки - Моторни бензини, Дизел гориво, Течен нафтен гас и Лесно масло за горење на договорниот орган ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД - ОХРИД, врз основа на 160 став (1) точка 2 и став (2), (3), (4), (5) и (6) и член 166 став (2) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2019 и „Службен весник на Република С. Македонија бр. 87/2021), на 57-та Седница одржана на 29.12.2021 година донесе:

## РЕШЕНИЕ

**1. Жалбата** на жалителот “ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ“ ДООЕЛ Кавадарци, изјавена во однос на содржината на огласот или тендерската документација како и по однос на пропуштањето на договорниот орган соодветно да одговори на навремените прашања или барања за појаснување или измени на тендерската документација по Огласот за јавна набавка со поедноставена отворена постапка бр. 20253/2021 за набавка на стоки - Моторни бензини, Дизел гориво, Течен нафтен гас и Лесно масло за горење на договорниот орган ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД - ОХРИД, **СЕ ОТФРЛА ПОРАДИ НЕУРЕДНОСТ.**

**2. Решението** на Државната комисија за жалби по јавни набавки е **конечно по извршената достава.**

## *Образложение*

Договорниот орган, спровел постапка за јавна набавка со Оглас за јавна набавка со отворена постапка бр. 20253/2021 за набавка на стоки - Моторни бензини, Дизел гориво, Течен нафтен гас и Лесно масло за горење, за што претходно била донесена Одлука за јавна набавка. Постапката била објавена на ЕСЈН на Бирото за јавни набавки на ден 25.11.2021 година, како делива на три дела, а договорниот орган во тендерската документација и

огласот предвидел дека како критериум за доделување на договор за јавна набавка ќе го користи критериумот економски најповолна понуда врз основа на цената, со спроведување на е-аукција. Од понудувачите било побарано да достават Изјава за сериозност на понудата.

Незадоволен во однос на содржината на огласот или тендерската документација како и по однос на пропуштањето на договорниот орган соодветно да одговори на навремените прашања или барања за појаснување или измени на тендерската документација, жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во хартиена форма поднесе економскиот оператор Агенција за обезбедување на имот и лица „ МАГНОМЕТАЛ“ ДООЕЛ Скопје.

Постапувајќи по изјавената жалба, Државната комисија за жалби по јавни набавки изврши увид во досието на постапката на Електронскиот систем за јавни набавки и врз основа на член 160 став (1) точка 2 и став (2), (3), (4) и (5) од Законот за јавните набавки најде:

***Жалбата е недозволена.***

Државната комисија за жалби по јавни набавки, разгледувајќи ја жалбата, утврди дека истата е недозволена.

Имено, Државната комисија од извршениот увид во досието од спроведената постапка на ЕСЈН на Бирото за јавни набавки, утврди дека огласот бр.20253/2021 за конкретната набавка бил објавен на 25.11.2021 година. Постапката е спроведена согласно Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.24/2019). Јавното отворање на понудите било закажано за 13.12.2021 година во 10:00 часот, во просториите на ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД ул. “Железничка“ бб. 6000 – Охрид.

Видно од системот за е-жалба на ЕСЈН, жалителот не ја изјавил жалбата преку ЕСЈН.

Со оглед на фактот што договорниот орган спровел Оглас за доделување на договор за јавна набавка со поедноставена отворена постапка преку ЕСЈН, рокот за изјавување на жалба согласно член 143 од Законот за јавните набавки по сите законски основи е пет дена од наведено дејствие. Жалителот својата жалба ја има доставено преку пошта до Државната комисија која е примена на ден 27.12.2021 година во архива. Видно досието на ЕСЈН за конкретната постапка истата е водена во електронска форма. Следствено на горенаведеното жалителот не ја изјавил својата жалба согласно член 142 став 1 од Законот за јавните набавки. Со оглед на горенаведеното, Државната комисија за жалби по јавни набавки одлучи да ја отфрли жалбата на жалителот како недозволена.

Согласно член 142 став 1 од Законот за јавните набавки: „(1) Жалбата се изјавува до Државната комисија во електронска форма, а се доставува истовремено до Државната комисија и договорниот орган преку ЕСЈН.“

Согласно член 143 од Законот за јавни набавки: „(1) Во отворената постапка, жалба се изјавува во рок од десет дена, додека во поедноставената отворена постапка и набавката од мала вредност во рок од пет дена, од денот на: 1. објавување на огласот за јавна набавка, во однос на содржината на огласот или тендерската документација; 2. објавување на известувањето за измени и дополнителни информации, во однос на содржината на измените и дополнителните информации; 3. отворање на понудите, во однос на пропуштањето на договорниот орган соодветно да одговори на навремените прашања или барања за појаснување или измени на тендерската документација или 4. прием на одлуката за избор на најповолна понуда или за поништување, во однос на постапката на евалуација и избор на најповолна понуда, или за причините за поништување на постапката. (2) Жалителот кој пропуштил да изјави жалба во однос на одредбите од ставот (1) точките 1, 2 и 3 на овој член, нема право на жалба во подоцнежната фаза на постапката за истиот правен основ.“

Согласно член 160 став (1) точка 2 од Законот за јавните набавки: „Во одлучување во жалбената постапка, Државната комисија може да ја отфрли жалбата поради ненадлежност, недозволеност, неуредност, ненавременост, непостоење правен интерес и поради тоа што е изјавена од неовластено лице“.

Од причини што Државната комисија утврди дека изјавената жалба е недозволена, не се впушти во оценување на фактичката состојба и примената на материјалното право.

Предвид на изложеното се донесе Решение како во диспозитивот.

**Упатство за правно средство:** Согласно член 170 од Законот за јавните набавки и член 26 од Законот за управните спорови, против ова решение незадоволната странка може да поднесе тужба до Управниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Бр. 09-1241/4  
29.12.2021 год.

С к о п ј е

**ПРЕТСЕДАТЕЛ,  
Кирил Каранфилов**

Доставено до:

- Архива,
- "ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ" ДООЕЛ Кавадарци, 7-ми Септември бр.62 Кавадарци.  
crnarekapetrol@yahoo.com
- ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД - ОХРИД, ул. Железничка б.б. Охрид. niskogradba\_oh@yahoo.com